

ТАСТАТУРА НА ИДНИНАТА

Замислете тастатура која никогаш не може да се скрши, која нема потреба да се чисти и не зафаќа простор! Виртуелна тастатура која може да биде проектирана на било која површина, која може да исчезне кога не е потребна.

Кревање и спуштање на прстот на виртуелната тастатура ја покажува намерата на корисникот да притисне одредено копче. Таквата намера и позицијата се одредуваат далечински, со помош на ласерска триангулација и минијатурни камери. Замислете, невидлива рамнина од ласерска светлина веднаш над површината на проектираната слика на тастатурата. Мрдањето на прстот над рамнината ја детерминираат намерата, а аголот на рефлектираната ласерска светлина од прстот ја одредуваат позицијата (кое копче). Потребните компоненти (лазер и две минијатурни CCD камери), можат лесно да бидат вклопени во уред голем колку цигара.



КУЌЕН РОБОТ ЗА 14.000 ДОЛАРИ



Јапонската компанија "Мицубуши" неодамна ја почна продажбата на ограничената серија на куќниот робот Вакамар, чија цена изнесува 1.575 милиони јени (14.260 американски долари). Роботот е висок еден метар и тежок 30 килограми, опремен со камера. Тој може да чува деца, постари и болни луѓе, да го предупреди отсутниот сопственик во случај на кражба, да препознава гласови на десет различни лица, да ги повикува по име, да го разбуди сопственикот, да ги прочита насловите во дневниот печат и мејл-пораците, како и да поднесе извештај за временската прогноза. "Мицубуши Хеви" планира продажба на 100 примероци од роботот.

"Сакавме да направиме робот со кој ќе биде можно да се воспостави однос како со луѓето. Мислам дека во тоа успеавме", изјави Кен Ониши, технички директор на тимот кој го направи роботот.



БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ФОТОГРАФИИ ОД АПАРАТ

Најнов тренд во сферата на дигиталните фотоапарати е безжичното пренесување на фотографии од апаратот, на сметач или компатибилен печатар. Досега вакви апарати направија "Кодак" и "Никон", а на списокот како трет се приклучи и "Канон". Оригиналната "дефиниција" за апаратот е "5-megapixel PowerShot SD430 Digital Elph". Тој поддржува 802.11b безжични (Wi-Fi) мрежи.

За да може да се пренесат фотографии од овој "Канон" на домашниот компјутер ќе треба тој да се опреми со 11b рутер и "Windows XP Service Pack 2". Со апаратот има и далечински управувач, кој може да се користи кога се снимаат животни. "SD430" овозможува да се испраќаат фотографии на "Canon PictBridge" печатар, каков што е "Selphy CP510". За да се олеснат работите, компанијата смислува WA-1N безжичен адаптер за SD430, така што нема да се губи време со драјвери. Фотографија со 5-мегапиксели би требало да се испечати за приближно шест секунди. Апаратот чини 500 долари.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail.fotodigital_jasmina@yahoo.com